



Град Скопје

**Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА
ДОЗВОЛА**

Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало и увоз-извоз „ЖИТО
ЛУКС“ АД – Скопје – Индустриски
комплекс – Пекара
Бул.„Македонско - косовска Бригада“ бр.44
1000 Скопје

Број на дозвола : 08-7745/16

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Содржина

Вовед	3
Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола	4
Комуникација	6
Доверливост	6
Промени во дозволата	6
Преглед на барани и доставени документи	7
Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола	9
1 Услови	10
1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата	10
2 Работа на инсталацијата	13
2.1 Техники на управување и контрола	13
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)	14
2.3 Ракување и складирање на отпадот	16
2.4 Преработка и одлагање на отпад	18
2.5 Спечување и контрола на хаварии	19
2.6 Мониторинг	20
2.7 Престанок со работа	21
2.8 Инсталации со повеќе оператори	22
3 Документација	23
4 Редовни извештаи	25
5 Известувања	26
6 Емисии	27
6.1 Емисии во воздух	27
6.2 Емисии во почва	36
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)	37
6.4 Емисии во канализација	38
6.5 Емисии на топлина	40
6.6 Емисии на бучава и вибрации	40
7 Пренос од пречистителна станица за отпадни води	42
8 Програма за подобрување	43
9 Договор за промени во пишана форма	44
10 Додаток 1	45
10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2	45
11 Додаток 2	46
11.1 Извештаи за податоците од мониторингот	46



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата.

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12,93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за

"Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.



Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

„ЖИТО ЛУКС“ АД – Скопје е современа прехранбена индустрија во чиј склоп покрај Индустрискиот комплекс „Мелница и силоси за ускладиштување на пченица и производство на брашно“ е и Индустрискиот комплекс „Пекара за производство на леб и бели пецива“, во моментов производство на леб, тост и дволек. Индустрискиот комплекс Пекара датира од 1983 година и по капацитет и асортиман на производите претставува современ производствен објект во Р.С.Македонија. Сместена е во индустриската зона на општина Шуто Оризари и има добра локациска поставеност што произлегува од непосредната близина на главниот регионален пат кој ја поврзува општина Шуто Оризари со центарот на градот Скопје, брз приод до магистралниот пат Скопје-Блаце и главната заобиколница на Скопје. Инсталацијата „ЖИТО ЛУКС“ АД – Скопје, Индустриски комплекс Пекара поседува имот на површина од 30 220 м² на имотни листови од КО Бутел.

Процесната опрема овозможува производство на широк спектар производи од млинска и пекарска индустрија. Проектираниот капацитет на производство е 80т/ден леб, заради што се вбројува во инсталации од категорија 6.3. (б) од прилог 2 на Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на РМ“ бр.89/05) – инсталации за обработка и преработка наменети за производство на храна од растителни сировини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 т/ден.

Индустрискиот комплекс – Пекара покрај сертифицираниот систем ISO 9001:2000, го има имплементирано и сертифицирано и ISO 22000:2005 стандардот за безбедност на храна. Сертифицираниот систем ISO 14001:2015 сеуште не е имплементиран, но е предвиден како активност на програмата за подобрување во поднесеното барање за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола.

Производната инсталација се состои од:

- Производен објект (производни линии, магацини и лабараторија),
- Административен објект,
- Енергетски објекти (систем за ладење, трафостаница и аграгати, подстананица за природен гас, вкопани цистерни за нафта, котлара, пумпна станица)
- Помошни простории (магацини, возачи-дилери)

Индустрискиот комплекс – Пекара 8-ми Март продуцира комунален отпад, отпад од хартија, метални делови, дрвени палети, отпадни масла како и отпад од прехранбени продукти. За секој тип на отпад постои процедура за складирање и превземање од страна на соодвени фирми.

Точкасти емисии во атмосферата се јавуваат од три оџаци во котларницата и осум оџаци во производниот погон. Покрај овие постојат два точкасти извора на емисија во вид на издувни лимени канали од двата система за аспирација од силосот за брашно каде постојат два циклон филтери и истите се снабдени со по 18 филтер вреќи.

Фекалните и отпадните води се собираат во одвоен систем приклучен на градската канализациона мрежа.

Атмосферските води се прифаќаат преку инсталациски систем одвоен од фекалната инсталација и е приклучен на градски колектор за прифаќање на атмосферски води кој завршува во главниот рецепиент реката Вардар.

Како извори на бучава претставуваат компресорите, дел од опремата во силосот за брашно, автоцистерната за брашно и котларата и истите не работат континуирано.

Проценетата годишна количина на отпадна вода, која ќе се испушта при работењето на инсталацијата во канализациската мрежа, изнесува 11.680 м³.



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА	/	/



Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган.

Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно одредбите на Законот за животната средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животната средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животната средина, член 55 став (2) точка 4. Операторот ќе ја наведе и причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во Дозволата

Оваа Дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управување со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад на лицето задолжено за таа активност.

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1	06.10.2020 година	Доставено
Пресметка и Налог за плаќање на надомест при поднесување на Барање бр.17-7745/2	05.11.2020 година	Доставено до Оператор
Заклучок за барање податоци бр.08-7745/3	24.11.2020 година	Со заклучок се бараше дополнување на Барањето од Операторот
Дополнување на барање по заклучок бр.08 -7745/4	24.12.2020 година	Доставено е дополнување на барање по заклучок од Операторот
Заклучок за барање податоци бр.17-7745/5	16.02.2021 година	Со заклучок се бараше дополнување на Барањето од Операторот
Дополнување на барање по заклучок бр.17 -7745/6	26.02.2021 година	Доставено е дополнување на барање по заклучок од Операторот
Записник од извршен увид бр. 17-7745/7	05.03.2021 година	Извршен е увид на инсталацијата од Надлжениот орган
Објава на Барањето во дневен печат и на веб страна	17.03.2021 година	Објавено е Барањето во дневен печат и на веб страна на Град Скопје
Достава на комплетно барање до Општина Шуто Оризари бр.17-7745/8	19.03.2021 година	Доставено е Барањето за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола до Општина Шуто Оризари за мислење
Мислење од Општина Шуто Оризари бр. 17-7745/9	22.04.2021 година	Доставено
Барање за корекција бр. 17-7745/10	23.04.2021 година	Доставено е барање за корекција на податоци во поднесеното барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола
Известување бр. 17-7745/11	10.05.2021 година	Со известување одобрено е барање за корекција
Изготвување Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/12	17.05.2021 година	Изготвена е Нацрт Б интегрирана еколошка дозвола
Објавување на Нацрт Дозволата во дневен печат и на веб страна	09.06.2021 година	Објавена е Нацрт Дозволата во дневен печат и на веб страната на Град Скопје
Забелешки по Нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола бр. 17-7745/13	14.06.2021 година	Доставена е забелешка по Нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола
Записник од извршен увид бр. 17-7745/14	06.07.2021 година	Извршен е увид на инсталацијата од Надлжениот орган



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Доказ за извршена уплата на налог при поднесување на барање бр.08-7745/15	07.07.2021 година	Доставено
Б-интегрирана еколошка дозвола бр.08-7745/16	07.07.2021 година	Изготвена
Решение бр.08-7745/17		Донесено



Б - интегрирана еколошка дозвола

Дозвола бр.08-7745/16

Град Скопје во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/2010, 51/11, 123/12,93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), го овластува

ЖИТО ЛУКС АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Со регистрирано седиште на

Адреса: ул. Македонско – косовска бригада бр.44

Општина: Шуто Оризари

Поштенски број, Град: 1000 Скопје

Држава: Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата: 4059913/364

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз – изоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Адреса: ул. Македонско – косовска бригада бр.44


Општина: Шуто Оризари

Поштенски број, Град: 1000 Скопје

Држава: Република Северна Македонија

во рамките на дозволата и условите во неа.

Градоначалник на Град Скопје
Петре Шилегов



Датум
08. 07. 2021

1 Услови

1.1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1		
Активност од Прилог 2 од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
6. Останати активности 6.3 б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од растителни сировини со капацитет на готови производи од 30 до 300 т/ден (просечна вредност на квартална основа).	Производство на леб, тост и двопек со проектиран капацитет од 80 т/ден (4700 тони на квартална основа)	Активностите на инсталацијата ќе се одвиваат само во границите како што се наведени во планот 1.1.2 и нема да го надмине проектираниот капацитет

1.1.2 Активностите во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана на мапа 1.1.2 и Табела 1.1.2.

Табела 1.1.2	
Документ	Место во документацијата
Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1 од 06.10.2020 година Дополнување на барање за Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/6 од 26.02.2021 година	Прилози, Локација на инсталацијата N 42.015676 E 21.254238 N 42.015601 E 21.254261 N 42.015567 E 21.254119 N 42.015274 E 21.254216 N 42.015465 E 21.255272 N 42.015848 E 21.255156

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА



Макролокациска мапа на локација на инсталација



Микролокациска мапа на локација на инсталација со граници 1.1.2

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

- 1.1.3 По добивањето на Б-Интегрираната еколошка дозвола, Операторот е должен редовно да врши плаќање на годишниот надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола и на годишниот надоместок за извршен редовен надзор, за период во кој ја поседува и по добивањето на Налогот за плаќање од Надлежниот орган.
- 1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на интегрирано спречување и контрола на загадувањето согласно Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и ништо од оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на барањата и условите од другите закони и подзаконски акти.
- 1.1.5 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа Дозвола. Сите програми кои треба да се извршат стануваат дел од оваа Дозвола.
- 1.1.6 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на Надлежниот орган.
- 1.1.7 Во случај да постои ризик од хаварија и во случај на хаварија, Операторот најитно ќе изврши испитувања на почвата, подземните води и водите за проверка на евентуално загадување.
- 1.1.8 Операторот на видно место ќе постави план на кој што ќе бидат прикажани:
- начинот и операциите за складирање на отпадот,
 - видот на отпадот со негово место на складирање,
 - постапка за работа,
 - постапки за итни случаи,
 - мерки за издвојување на отпадот,
 - план за заштита од пожари,
 - простор за складирање на пакување за отпад, односно празни пластични буриња,
 - предвиден максимален капацитет за секое место од локацијата, и
 - знаци за опасност на секое место на локацијата и соодветните карактеристики на складираниот отпад.
- 1.1.9 Б-интегрираната еколошка дозвола има важност од 7 години. Најдоцна една година пред истекот на важноста, Операторот е должен да поднесе барање за обновување на дозволата.
- 1.1.10 Б-интегрираната еколошка дозвола може да се измени по барање на операторот или по службена должност, при што, доколку има потреба, условите дефинирани во истата ќе се изменат.
- 1.1.11 Целосен или делумен пренос на дозволата на друг оператор може да се изврши согласно член 118 од Законот за животна средина.



2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата согласно условите во оваа Дозвола ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во Барањето за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.1.2 Инсталацијата за која се издава Дозволата ќе ја контролира обучен персонал кој ќе биде целосно запознаен со условите во Дозволата.
- 2.1.3 Назначено лице за прашањата и потребите од областа на животната средина е **Драги Ристески**. Надлежниот орган ќе биде известен во писмена форма за секоја промена на назначеното одговорно лице.
- 2.1.4 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се земени во предвид на оваа Дозвола ќе бидат достапни во секое време за секој вработен кој ја извршува работата за која се однесуваат некои од барањата во Дозволата.
- 2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите на Дозволата, кои се релевантни на нивните должности и ќе бидат поткрепени со соодветна обука и писмени оперативни инструкции за да се овозможи да ги извршуваат своите должности.
- 2.1.6 Операторот ќе достави копија од оваа Дозвола до секој вработен чии должности се поврзани со некои услови на оваа Дозвола.
- 2.1.7 Операторот ќе воспостави и ќе одржува процедури за идентификување на потребите од обука и за обезбедување на соодветна обука за целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да чува записи од одржаните обуки.
- 2.1.8 Операторот ќе воспостави програма за подигање на јавната свест и обука на вработениот персонал за да се обезбеди дека јавноста може да добие информации во врска со состојбата на животната средина од Операторот во секое време.
- 2.1.9 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која ќе има ефект врз состојбата на животната средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Операторот јасно ќе ја алоцира одговорноста за планирање, управување и извршување на сите аспекти од оваа програма на соодветните вработени лица.
- 2.1.10 Операторот редовно ќе изготвува програма за управување со отпад и истата ќе ја доставува најдоцна до месец септември во тековната година.
- 2.1.11 Операторот се задолжува да изготви годишен извештај за спроведување на својата програма најдоцна до 31 Јануари во тековната година, за програмата од предходната година, и истата ќе ја достави Градот Скопје.

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

2.1.12 Назначено лице за областа за управување со отпад – Управител со отпад е **Перица Стојковски**, број на сертификат **11-4174/71**.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1

Табела 2.2.1 Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Натриумхлорид 07/055	Корекција на Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/10, Табела во Дел IV,	23.04.2021 година
Етил алкохол 07/096		
Сапун за раце		
Течен сапун за раце 7/74		
Детергент за перење садови		
Глос 7/27		
Абразив, Глос, 7/334		
Детергент за тоалети,глос 7/44		
Хипоидно масло SAE 90 9/27		
Хидраулично масло VG 46 9/59		
Моторно масло CAE 15-40/20-50 9/60		
Графитна маст 9/62		
Масло рото ингџет 9/63		
Масло за пренос на топлина Термол 9/68		
Масло за подмачкување касети (Fama La 72) 7/438		
Парафинско масло 7/120		
Шеќер 7/25		
Декстроза 7/110		
Свеж квасец 7/26		
Сол 7/18		
Пченкарно брашно 7/271		
Ржано брашно 7/272		
Оризово брашно 7/531		
Пченично дурум брашно 7/531		
Пченичен глутен 7/50		
Малтозно брашно екстрактон 7/365		
Малтозно брашно рајтон 7/666		
Соино брашно УТБ 7/69		
Бело малтозно брашно 7/529		
Темно малтозно брашно 7/530		
Сончогледово семе 7/86		
Сусам 7/21		
Пуракорн дарк премикс 7/636		
Течен малтозен екстракт 7/655		
Пченкарен гриз 7/669		
Малткоб концентрат премикс 7/651		



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Просо 7/72		
Палмина маст 7/528		
Емулгатор multec data mp 20 7/93		
Витамин С 7/32		
Калиум хлорид 7/581		
Емулгатор multec mono sa 7/605		
Ензим ксиланаза –belase B210 7/620		
Ориганокс		
Натриум диацетат- регулатор на киселост 7/613		
Верол СЕ90		
Фунгална алфа амилаза		
Фибергум		
Верон ипербејк		
Верон ХФ		
Верол ГХ 90		
Брашно Т-500 6/1021		
Брашно Т-850 6/1019		
Брашно Т-500С 6/1008		
Ситни трици 6/1031		
Крупни трици 6/1032		
Интерално брашно 7/1036		
Презла 6/39		
Премикс за темен селски двопек 6/580		
Премикс за диетален двопек 7/597		
Премикс за бел тост леб 7/608		
Премикс за интегрален тост леб 7/670		
Премикс за тост леб со микс од зрна 7/671		
Премикс за баварски леб 7/690		
Премикс за грахам леб 7/691		
Лепак за кутии за двопек 07/101		
Затварачи за тост леб 07/107		
Мала кутија за диет двопек 07/416		
Голема кутија за диет двопек 07/417		
Стреч фолија 500*0,02307/809		
ПП кеса за леб/тост		
ПП фолија 600мм		
ПП фолија перфорирана		
Фолија за внатрешно пакување на тост		
ОПП за леб/тост		
Хартиени кеси за леб		
Дрвени палети		
Електрична енергија		
Гас		
Вода		



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

- 2.2.2 Операторот на годишно ниво ќе доставува податок за количина на вода употребена во производниот процес.
- 2.2.3 Операторот ќе обезбеди безбедно чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштето.
- 2.2.4 Сите суровини односно садови за чување на суровините ќе бидат јасно означени за да се знае нивната содржина.
- 2.2.5 Средствата за чистење и дезинфекција ќе се чуваат онака како што е опишано во безбедносните листи (**Material Safety Data Sheet**). Ќе се чуваат во оригиналните пакувања, одвоени од прехранбените продукти и киселински продукти.
- 2.2.6 Операторот ќе користи средства за чистење и дезинфекција на производниот погон кои нема да имаат штетно влијание на животната средина

2.3 Ракување и складирање на отпадот

- 2.3.1. Операторот, согласно условите од Дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табелите 2.3.1 и 2.3.2.

Табела 2.3.1: Ракување и складирање на отпадот

Опис	Документ	Дата кога е примено
Комунален отпад	Дополнување на барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/4, табела од Додаток V	24.12.2020 година
Отпад од хартија	-/-	-/-
Отпад од метални буриња	-/-	-/-
Отпад од дрвени палети	-/-	-/-
Отпадни масла*	-/-	-/-
Отпадна фолија	-/-	-/-
Отпад од прехранбени продукти	-/-	-/-
Отпад од пакување (од пазари)	-/-	-/-

Табела 2.3.2: Отпад складиран на самата локација

Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Комунален отпад	Се собира во контејнери	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Комунална Хигиена - Скопје
Отпад од хартија	Се собира во контејнер	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

			истиот Еко Метал 16
Отпад од метални буриња	Се собира на посебно означено место	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Еко Метал 16
Отпад од дрвени палети	Се собира во кругот на фабриката	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Еко Метал 16
Отпадни масла*	Се собира во буриња снабдени со затварачи	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Ауто Хаус Заковски
Отпадна фолија	Се собира во контејнер	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Еко Метал 16
Отпад од прехранбени продукти	Се собира во магацин за отпад од прехранбени продукти (бајато)	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Комунална Хигиена – Скопје и се депонира во ЈП Дрисла
Отпад од пакување (од пазари)	Се складира на посебно определено место на локацијата до преземање од страна на лиценцирана компанија	Одложување	Склучен договор со овластен постапувач со отпад кој го презема истиот Еуро Екопак

- 2.3.2 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.
- 2.3.3 На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, Операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.
- 2.3.4 Операторот редовно ќе ги обновува договорите со овластените компании за превземање на сите видови отпад.
- 2.3.5 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за било каква промена во однос на количините, видовите на отпад и било каква промена во Договорите за превземање на отпад.
- 2.3.6 Програмата за управување со отпад како и годишниот извештај за нејзиното спроведување ќе бидат изготвени од стручно лице - Управител за отпад согласно член 38 од Законот за отпад (Службен Весник на РМ бр.68/04,71/04, 107/07,102/08, 134/08, 09/11, 123/12,147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/16, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/20).



2.4 Преработка и одлагање на отпад

- 2.4.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1.

Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Цврст и течен отпад	Дополнување на барање бр. 17-7745/4, Додаток V	24.12.2020 година

- 2.4.2 Во границите на инсталацијата смее да се одлага исклучиво инертен отпад.
- 2.4.3 Се забранува истурање, фрлање горење или согорување на било каков отпад, вклучително и на опасниот отпад.
- 2.4.4 Отпадот кој се испраќа за рециклирање или отстранување надвор од локацијата ќе се транспортира само од страна на овластено лице. Транспортот на отпадот ќе се врши само од локацијата на активностата до локацијата на рециклирање/отстранување, на начин кој нема негативно да влијае врз животната средина и е во согласност со националното законодавство.
- 2.4.5 За отпадот кој е наменет за транспорт, операторот ќе издава идентификационен формулар и кон него ќе приложи извештај за карактеристиките на отпадот.
- 2.4.6 Примерок од идентификациониот формулар ќе биде доставен до органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина и до Надлежниот орган.
- 2.4.7 Се забранува мешање на опасниот отпад со друг вид на опасен отпад , како и мешање со друг вид неопасен отпад.
- 2.4.8 Операторот е должен да води евиденција за опасниот отпад во согласност со член 39 од Законот за управување со отпадот.
- 2.4.9 Договорот за собирање и транспортирање на опасниот отпад ќе се склучи со правно лице кои поседува дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад.
- 2.4.10 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следниве детали:
- Имиња/називи на собирачите на отпад;

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

- Името/називот на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот;
- Крајна дестинација на отпадот;
- Писмена потврда од приемот и одлагањето/ рециклирањето на отпадот за било какви опасни материји кои се пратени надвор од локацијата;
- Тонажи и МК код за отпадните материји.

2.5 Спречување и контрола на хаварии

- 2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1

Табела 2.5.1. Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XIII Спречување хаварии и реагирање во итни случаи	Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1	06.10.2020 година

- 2.5.2 Во случај на несреќа операторот веднаш треба да:
- Го изолира изворот на било какви емисии,
 - Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегува од тоа,
 - Го процени загадувањето на животната средина, ако го има предизвикано со инцидентот,
 - Идентификува и спроведе мерки за минимизирање на емисиите,
 - Го забележи датумот на несреќата.
 - Го известува Надлежниот орган и другите релевантни власти.
- 2.5.3 Операторот е должен за настанатата хаварија веднаш да го известува Надлежниот орган и органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина и да му ги достави податоците кои се однесуваат на:
- Околностите во кои се случила хаваријата,
 - Присутните опасни супстанции за време и после хаваријата,
 - Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и по животната средина, до кои дошло како резултат на хаваријата,
 - Преземените вонредни мерки.
- 2.5.4 Операторот е должен за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија, да ги информира лицата на кои би влијаела хаваријата предизвикана од системот.
- 2.5.5 Операторот ќе ги анализира и проверува на секои 3 (три) години предвидените активности и мерки за безбедност, како и начинот на постапување во случај на хаварија и ќе ги обновува доколку настанале



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

промени во инсталацијата, системот, процесот на производство или на видот или количината на опасни супстанции што би имале значително влијание врз можноста за хаварија во рок од 6 (шест) месеци пред да ја направи промената.

- 2.5.6 Операторот ќе ги направи достапни до јавноста информациите за предвидените активности и мерки за безбедност, како и за начинот на постапување во случај на хаварија.
- 2.5.7 Операторот е должен за настаната хаварија, веднаш, да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање, Град Скопје и општина Шуто Оризари, согласно член 151 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).

2.6 Мониторинг

- 2.6.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе изведува мониторинг ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1.

Табела 2.6.1. Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XI Точки на мониторинг на емисии и земање примероци	Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1	06.10.2020 година
	Дополнување на Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/4	24.12.2020 година
	Дополнување на Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/6	26.02.2021 година

- 2.6.2 Операторот ќе обезбеди:
- а безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот, и
 - б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.
- 2.6.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според пропишаните стандардите за анализираните примероци.
- 2.6.4 Се задолжува Операторот редовно да доставува извештај од извршените мерења од мониторингот што ќе го врши било која овластена лабораторија акредитирана за мерења на сите параметри



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

наведени во Дозволата. Извештаите по службен пат редовно да се доставуваат до Надлежниот орган и до Секторот за заштита на животната средина при Град Скопје.

- 2.6.5 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање на примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа Дозвола или може да се изменат во согласност со Надлежниот орган кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

2.7 Престанок со работа

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во Дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.7.1 Престанок со работа

Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XIV Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр. 17-7745/1	06.10.2020 година

- 2.7.2 Согласно Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на РМ“ бр.112/14 и 42/16), Операторот ќе го извести Надлежниот орган за намерата за престанок на активност, при што ќе достави детален план за престанок на активност со временски распоред за извршување на условите утврдени со оваа Дозвола и финансиски импликации.
- 2.7.3 Планот треба да содржи:
- Изјава за обемот на планот,
 - Критериумите кои дефинираат успешен престанок со работа на активностите или на дел од нив, кој ќе обезбеди минимум влијание врз животната средина,
 - Програма за постигнување на наведените критериуми,
 - Финансиски детали за планот и како тие ќе бидат обезбедени.
- 2.7.4 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе ги опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи одговорностите/обврските и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затварање на инсталацијата.
- 2.7.5 Обврската за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работата на инсталацијата од страна на Операторот ќе се изврши во согласност со членот 120 од Законот за животната средина.



2.8 Инсталации со повеќе оператори

- 2.8.1 Со инсталацијата за која се издава Дозволата управува само 1 (еден) оператор.
- 2.8.2 Дозволата е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2. од оваа Дозвола.



3 Документација

- 3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:
- секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животна средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава Дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневникот воден за таа цел;
 - целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2 Документацијата од 3.1.1 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристойно време.
- 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.
- 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:
- да бидат читливи
 - да бидат направени што е можно побрзо
 - да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат
- 3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на рокот на важност на Дозволата вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.
- 3.1.6 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надомест.
- 3.1.7 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава Дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за :
- Најдобра проценка на количината создаден отпад;
 - Трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
 - Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
 - Количината на отпадот (изразена во тони) испратен надвор од локацијата за одложување/рециклирање според Листата на видови отпади („Службен весник на РМ“ бр. 100/05)
 - Имиња на лице/фирма задолжено за транспорт на отпад, како и детали околу добиената дозвола за собирање.
 - Детали за крајната дестинација на одложување/рециклирање на отпад и нејзино соодветност да го прифати упатениот отпад.
 - Писмена потврда за прифаќање и одлагање/преработка на опасен отпад кој е испратен надвор од локацијата.
 - Количините и означување на типовите на отпад кои се рециклираат или одложуваат на локацијата, според Листата на видови отпади („Службен весник на РМ“ бр. 100/05).

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

- Состав на отпадот или онаму каде што е можно, опис
- 3.1.8 Операторот на инсталацијата за која што се издава Дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиниот влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и краткото резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи ќе ги чува во дневник за таа цел и за истите ќе го извести Надлежниот орган во најкраток можен рок.
- 3.1.9 Операторот е должен да ги чува следниве документи и при увид на Овластените инспектори за животна средина истите ќе им ги достави на увид:
- Дозволи поврзани со инсталацијата
 - Записи од сите прибирања на примероци за анализи, мерења, испитувања, калибрирања и одржување кое е извршено во согласност со барањата на оваа Дозвола и целиот мониторинг кој се поврзува со перформансите во однос на животната околина на инсталацијата.
 - Целата кореспонденција со Надлежниот орган.
- 3.1.10 Операторот ќе води записи за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно случување. Операторот треба во најкраток можен рок да го извести Надлежниот орган за инцидентот и да му поднесе евиденција за истиот.
- 3.1.11 Во случај на користење на опасни супстанции во инсталацијата, (член 5 од Правилникот за опасни супстанции, гранични вредности-прагови за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна – Службен Весник на РМ бр.25/10), операторот е должен да изготви План за вонредни состојби, согласно член 154 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).



4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа Дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2:
- а во однос на наведените емисиони точки;
 - б за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 како што е утврдено во оваа Дозвола;
 - в давањето на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели;
 - г испраќање на извештај до Надлежниот орган ќе се изврши во рок од 14 дена од денот на извршените мерења од акредитирана лабораторија.
 - д сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.

5 Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:
- а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа Дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
 - б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
 - в кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
 - г било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве:
- а перманентен престанок на работата на било кој дел или целата инсталација за кој/која се издава Дозволата;
 - б престанок на работата на некој дел или целата инсталација за која се издава Дозволата, со можност да биде подолг од 1 година;
 - в повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за која што се издава Дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б), и
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи
- а било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистарската канцеларија;
 - б промена на податоците за холдинг компанија на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
 - в за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

6 ЕМИСИИ

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката (ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1 ќе потекнуваат само од извор(и) во таа Табела.

Табела 6.1.1 : Емисиони точки/мерни места во воздухот		
Ознака на точка на емисија/мерно место опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Испуст од Котел 1	N 42.015677 E 21.255117
A2	Испуст од Котел 2	N 42.015662 E 21.255123
A3	Испуст од Котел 3	N 42.015637 E 21.255128
B1	Испуст од печка - Линија L1A за двопек	N 42.015678 E 21.254750
B2	Испуст од печка - Линија L1 за тост	N 42.05669 E 21.254754
B3	Испуст од печка - Линија L1B за леб	N42.015661 E21.254756
B4	Испуст од печка - Линија L3 за леб	N42.015605 E21.254778
B5	Испуст од печка - Линија L4 за леб	N42.015561 E21.254792
B6	Испуст од печка - Линија L5 за леб	N42.015544 E21.254792
B7	Испуст од печка - Линија L6 за специјален леб	N 42.01425523 E21.254795
B8	Испуст од Котел за загревање на масло за тунелска печка за пастеризација	N42.015480 E21.254931
C1	Испуст од силос прием 1	N42.015366 E21.254454
C2	Испуст од силос прием 1	N42.015361 E21.254618

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табелите 6.1.2-а, 6.1.2-б, 6.1.2-в, 6.1.2-г, 6.1.2-д, 6.1.2-ф, 6.1.2-е, 6.1.2-ж, 6.1.2-з, 6.1.2-с, 6.1.2-и, 6.1.2-ј и 6.1.2-к нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табелите 6.1.2-а, 6.1.2-б, 6.1.2-в, 6.1.2-г, 6.1.2-д, 6.1.2-ф, 6.1.2-е, 6.1.2-ж, 6.1.2-з, 6.1.2-с, 6.1.2-и, 6.1.2-ј и 6.1.2-к на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во тие Табелите во зависност од енергенсот кој го користи



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

6.1.4

Доколку Операторот ги стартува и ги стави во функција котлите и печките на енергенс нафта, без одлагање треба да го извести Надлежниот орган, да изврши мерења на емисиите при стартување и да ги достави извештаите од мерењата до Надлежниот орган.

Табела 6.1.2 а : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија А1 – котел тип ORO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	40,14	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x	187,66	350	
Сулфур диоксид SO ₂	0	1700	
Прашина	/	5/150 (во зависност од масен проток)	
Параметри	Ознака на точка на емисија А1 – котел тип ORO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW, кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	/	170	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x	/	350	
Сулфур диоксид SO ₂	/	1700	
Гасовити неорганички соединенија на флуор изразени како HF	/	5	
Гасовити неорганички соединенија изразени како HCl	/	30	
Прашина	/	100	
Чаден број	/	1	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Табела 6.1.2 б : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија А2 – котел тип ОRO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	38,47	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x	186,38	350	
Сулфур диоксид SO ₂	0	1700	
Прашина	/	5/150 (во зависност од масен проток)	
Параметри	Ознака на точка на емисија А2 – котел тип ОRO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	/	100	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x	/	350	
Гасовити неоргански соединенија на флуор изразени како HF	/	5	
Гасовити неоргански соединенија изразени како HCl	/	30	
Сулфур диоксид SO ₂	/	1700	
Прашина	/	100	
Чаден број	/	1	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Табела 6.1.2 в : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија А3 – котел тип ORO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	47,91	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x	257,42	350	
Сулфур диоксид SO ₂	0	1700	
Прашина	/	5/150 (во зависност од масен проток)	
Параметри	Ознака на точка на емисија А3 – котел тип ORO GS, со моќност на горилник од 0,8 до 6 MW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm ³)	
Јагленороден моноксид CO	/	100	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x	/	350	
Гасовити неоргански соединенија на флуор изразени како HF	/	5	
Гасовити неоргански соединенија изразени како HCl	/	30	
Сулфур диоксид SO ₂	/	1700	
Прашина	/	100	
Чаден број	/	1	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Табела 6.1.2 г : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б1–печка од линија L-1А, со моќност од 85 до 323 kW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	71,21	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	28,24	150	
Чаден број	/	0	
Параметри	Ознака на точка на емисија Б1–печка од линија L-1А, со моќност од 85 до 323 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 д : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б2–печка од линија L-1, на природен гас со моќност од 100 до 1000 kW		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	83,47	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	10,65	150	
Чаден број	/	0	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Табела 6.1.2 г : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б3–печка од линија L-1Б, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	76,48	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	21,28	150	
Чаден број	/	0	
Параметри	Ознака на точка на емисија Б3–печка од линија L-1Б, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 в : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б4–печка од линија L-3, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	25,78	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	22,69	150	
Чаден број	/	0	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Параметри	Ознака на точка на емисија Б4–печка од линија L-3, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 ж : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б5–печка од линија L-4, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	18,79	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	19,99	150	
Чаден број	/	0	
Параметри	Ознака на точка на емисија Б5–печка од линија L-4, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 з : Граници на емисиите на воздух



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Параметри	Ознака на точка на емисија Б6–печка од линија L-5, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс природен гас		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	150	
Чаден број	/	0	
Параметри	Ознака на точка на емисија Б6–печка од линија L-5, со моќност од 90 до 630 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 с : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија Б7–печка од линија L-6, на природен гас со моќност од 90 до 630 kW		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	100	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	150	
Чаден број	/	0	

Табела 6.1.2 и : Граници на емисиите на воздух



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

Параметри	Ознака на точка на емисија Б8 – Испуст од Котел за загревање на масло за тунелска печка за пастеризација на природен гас, со моќност од 700 kW		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	100	Еднаш годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	150	
Чаден број	/	0	
Параметри	Ознака на точка на емисија Б8 – Испуст од Котел за загревање на масло за тунелска печка за пастеризација со моќност од 700 kW кога работи на енергенс нафта		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Јагленороден моноксид CO	/	175	Два пати годишно
Азотни оксиди NO _x изразени како NO ₂	/	250	
Чаден број	/	1	

Табела 6.1.2 ј : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија С1 – Испуст од силос		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	
Прашина	38	50/150 (во зависност од масен проток)	Два пати годишно

Табела 6.1.2 к : Граници на емисиите на воздух

Параметри	Ознака на точка на емисија С2 – Испуст од силос		Фреквенција на мониторинг
	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm3)	



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

	До датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm³)	Од датум на издавање дозвола Концентрација (mg/Nm³)	
Прашина	44	50/150 (во зависност од масен проток)	Два пати годишно

- 6.1.5 Емисиите кои потекнуваат од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата.
- 6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки на перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако поради причини на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се превземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.8 Операторот редовно ќе ги одржува и чисти димоводните канали согласно Правилник за одржување во исправна состојба на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки (Службен Весник на РМ бр.146/10).
- 6.1.9 Емисиите од испустите ќе бидат во согласност со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пари кои ги емитираат стационарните извори на воздух (Службен весник на РМ бр.141/10 и 223/19).

6.2 Емисии во почва

- 6.2.1 Нема емисии во почва согласно Прилог VII од Барањето за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1 од 06.10.2020 година.
- 6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во почвата.

Табела 6.2.1 : Точки на емисија/мерни места во почва

Ознака на точка на емисија/мерно место	Извор	Фреквенција на мониторинг
	Нема емисии во почва	



6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Нема емисии во површински води, а видно од Барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола бр.17-7745/1 од 06.10.2020 година, Прилог VII .

Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија	Извор	Количество
	Нема емисии во вода	

6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 8 од оваа дозвола. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода					
Параметар	Точка на емисија		Точка на емисија		Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Од (датум)	До (датум)	Од (датум)	
	Вредност	Вредност	Вредност	Вредност	

6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата. Со оглед на тоа што нема емисии во вода, табелата 6.3.2 не е пополнета.

6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со (наведи) фреквенција – неприменливо со оглед на тоа што нема емисии во вода од предметата инсталација на Операторот.

6.3.7 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја непредвидена емисија во површинските води.

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација

Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација
D1: N 42.031477 E 21.429092	Отпадна технолошка вода	Директно се испушта во канализација

6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на табела 2 од Правилникот за условите, начинот и граничните вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивно пречистување, начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на заштитните зони (Службен Весник на РМ бр.81/11)

Табела 6.4.2: Граници на емисии во канализација

Параметар	Точка на емисија D1 (долен испуст во шахта): N 42.031477 E 21.429092		Фреквенција на мониторинг	
	До (датум) Вредност (mg/l)	Од (датум) Вредност (mg/l)		
Температура	До датумот на издавање на дозвола	16,1	Два пати годишно, согласно важечките подзаконски акти	
pH		7,01		
Боја		без		
Мирис		без		
Талог (ml/h)		<0,1		40
Суспендирани материи (mg/l)		1,26		6,5 – 9,5
БПК (mg O ₂ /l)		68		-
ХПК (mg O ₂ /l)		195		-
Хлориди Cl ⁻ (mg/l)		12,4		10
Слободен хлор Cl ₂ (mg/l)		0,3		-
Вкупен хлор Cl ₂ (mg/l)		0,35		0,5
Нитрити (mg/l)		0,51		1
Нитрати (mg/l)		5,1		10
Вкупен азот N (mg/l)		4,9		-
Амониум (mg/l)		1,57		-



Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Жито Лукс АД Скопје – Индустриски комплекс ПЕКАРА

- 6.4.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.4.3 на точките на емисија и не поретко од наведеното во Табела. Операторот до надлежниот орган, редовно ќе доставува извештај за годишна количината на отпадна вода испуштена во канализацискиот систем.
- 6.4.5 Согласно важечката законска и подзаконска регулатива, операторот поседува Договор за собирање, одведување и прочистување на урбана отпадна вода со ЈП “Водовод и Канализација” – Скопје.
- 6.4.6 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание врз нејзиното одржување согласно член 23 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/04, 28/06, 103/08).

Табела 6.4.3 Мониторинг на канализација		
Параметар	Точки на емисија D1 (долен испуст во шахта)	Фреквенција на мониторинг
Температура °C	N 42.031477 E 21.429092	Согласно важечките подзаконски акти два пати годишно
pH		
Боја		
Мирис		
Талог (ml/h)		
Суспендирани материи (mg/l)		
БПК (mg O ₂ /l)		
ХПК (mg O ₂ /l)		
БПК (mg/l)		
Хлориди Cl ⁻ (mg/l)		
Слободен хлор Cl ₂ (mg/l)		
Вкупен хлор Cl ₂ (mg/l)		
Нитрити (mg/l)		
Нитрати (mg/l)		
Вкупен азот N (mg/l)		
Амониум (mg/l)		

- 6.4.7 Не смее да има емисии во канализација од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.4.8 Доколку се констатираат надминувања на некој од наведените параметри, Операторот е должен да превземе активности за намалување на надминатите гранични вредности.



6.5 Емисии на топлина

6.5.1 Нема термално испуштање кое ќе влијае врз животната средина.

6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата на инсталацијата треба да бидат во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство - Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/09), Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/08) и Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08), табела 6.6.1

Табела 6.6.1: Емисии на Бучава dB (A)			
	Преку ден	Преку ноќ	Се однесува на
Подрачје со IV степен на заштита од бучава	70	60	Постоечката локација на инсталацијата на Операторот

Табела 6.6.2: Гранични вредности на индикатори на бучава во животната средина			
Параметри	Мерни места: MM1: N 42,031414 E 21,429009 MM2: N 42,031782 E 21,430361 MM3: N 42,032266 E 21,431056 MM4: N 42,032630 E 21,431056 MM5: N 42,032157 E 21,428510	Фреквенција на мониторинг	
	Од (датум)	L(dB)	
L д	Од денот на издавање на дозволата	≤ 70	Еднаш годишно
L в	Од денот на издавање на дозволата	≤ 70	Еднаш годишно
L н	Од денот на издавање на дозволата	≤ 60	Еднаш годишно

6.6.2 Операторот ќе врши мерење на нивоата на бучавата на локацијата еднаш годишно на мерните места определени во табела 6.6.2.

6.6.3 Нивото на емисиите на бучавата нема да ја надмине границата од 70 dB (преку ден) и 60 dB (преку ноќ) надвор од локацијата на инсталацијата, согласно пропишаната граница на дозволена бучава во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 147/08) и Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/09) (согласно табела 6.6.2).





7 Пренос од пречистителна станица за отпадни води



8

Програма за подобрување

- 8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 8.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било компетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 8.1.1 : Програма за подобрување		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
8.1	Воведување на ИСО 14001 за заштита на животната средина	Декември 2022 година
8.2	Постепена промена на постоечкиот систем за рана детекција на пожар	Февруари 2022 година
8.3	Промена на системот за детекција на истекување на природен гас со целосно исклучување на снабдувачот	Декември 2021 година

- 8.1.2 Операторот ќе ја спроведува програмата за подобрување која е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со Надлежниот орган.



9 Договор за промени во пишана форма

- 9.1.1 Кога својството или како што е друго договорено на писмено се користи со услов од дозволата, Операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- а Операторот ќе му даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа Дозвола и
 - б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава Дозволата.
- 9.1.2 Секоја промена предложена според условот 9.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако Операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, Операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува за тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.
- 9.1.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работите поврзани со неа, а кои се од типот на:
- Материјална промена или зголемување на
 - Природата или количината на било која емисија
 - Системите за намалување/третман или преработка
 - Опсег на процесите што се изведуваат
 - Горивата, суровините, меѓупродуктите, продуктите или создадениот отпад, или
 - Било каква промена на:
 - Инфраструктурата
 - Управувањето со локацијата или контрола на несакано еколошко влијание врз животната средина

Ќе се изведуваат или ќе започнат со предходно известување за тоа и во договор со Надлежниот орган.



10 Додаток 1

10.1 Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што Операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа Дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисијата.

Ако некоја информација се смета за доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласно со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

- Име Пошта.....
- Потпис Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.



11 Додаток 2

11.1 Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа Дозвола, се наведени подолу

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Мониторинг на емисии во атмосфера	Испуст од котли (А1: А2: А3)	Еднаш годишно (на енергенс природен гас) Два пати годишно (на енергенс нафта)	По издавањето на Дозволата При стартување и работа на енергенс нафта
Мониторинг на емисии во атмосфера	Б1;Б2;Б3;Б4;Б5;Б6;Б7	Еднаш годишно (на енергенс природен гас)	По издавањето на Дозволата
	Б1;Б3;Б4;Б5;Б6;Б7	Два пати годишно (на енергенс нафта)	При стартување и работа на енергенс нафта
Мониторинг на емисии во атмосфера	Испуст од котел за загревање на масло за тунелска печка за пастеризација Б8	Еднаш годишно (на енергенс природен гас) Два пати годишно (на енергенс нафта)	По издавањето на Дозволата При стартување и работа на енергенс нафта
Мониторинг на емисии во атмосфера	Испуст од силоси С1 и С2	Два пати годишно	По издавањето на Дозволата Март-Април Октомври-Ноември
Мониторинг на емисии во канализација	Испуст во канализациски систем D1	Два пати годишно	По издавањето на Дозволата Март-Април Октомври-Ноември
Мониторинг на бучава	ММ1;ММ2;ММ3;ММ4; ММ5	Еднаш годишно	По издавањето на Дозволата
Евиденција на инциденти	На место на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот	Во рок од 24 часа од настанот на инцидентот

